



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

СООПШТЕНИЕ

6-ти регионален форум на Фондови во Белград, Р.Србија

Во текот на вториот ден на редовниот годишен форум на Фондови за здравствено осигурување од регионот во Белград, Србија делегациите од присутните држави од Република Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Република Српска и Албанија продолжија со дискусии на тема како да се овозможи што поквалитетна здравствена услуга во услови на ограничени финансиски средства и состојба на светска економска криза.

Во сегментот на фармација и обезбедување на лекови на рецепт Кристина Христова го презентираше моделот на финансирање на генерички лекови како најдобар модел преку кој можат да се обезбедат сите лекови од позитивната листа без при тоа да се фаворизираат определени заштитни имиња на производителите. Единствено во тој модел осигуреникот може сам да го избере лекот во палетата на лекови, соодветно на своите преференции. Истовремено, на овој начин се обезбедува иста цена за лекови кои имаат исто дејство во лекувањето. Претставниците од Србија искажаа интерес да ја посетат Македонија за подобро да се запознаат со начинот на финансирање и определување на референтни цени по генерика. Оваа посета ќе биде корисна и за Македонија, бидејќи Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе може да го согледа и пристапот на примена на фармакоекономски анализи кои започнаа да се употребуваат во Србија.



Од аспект на подобрување на административното работење на Фондовите, м-р Маја Богдановска Стојаноска и Гоце Гаврилов ја презентираа административната гилотина заедно со воведувањето на електронска обработка на податоци и осовременување на процесите во Фондот. Со примена на најновите електронски системи, Македонија ќе се доближи до праксата на понапредните држави во регионот во овој сегмент, како што се Словенија и Хрватска. Фондот во Македонија веќе воспостави електронски врски со државните институции како што се Управата за јавни приходи и матичната служба за потребите на регулирање

на осигурување и боледувања за осигуреници, додека во догледно време ќе се создадат услови за



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

електронска регистрација на осигурениците преку веб порталот, размена на електронски податоци за медицинските потреби и здравствена состојба на осигуреникот помеѓу различните здравствени установи во кој се лекува, побрзо закажување на прегледите и намалување на листите на чекање.

Во однос на другите држави во регионот Македонија има најразвиени механизми за обезбедување на заштита на правата на осигурениците преку контролата на Фондот која е достапна во две смени (од 8 до 20 часот) за сите осигуреници кои имаат потреба од заштита. Паралелно со заштитата на осигурениците, Фондот, исто така, со редовните контроли обезбедува сите здравствени установи да имаат соодветен лекарски тим и истите да ги применуваат протоколите и стандардите за лекување на пациентите.



Кон крајот на вториот ден на форумот се дефинираа неколку значајни заклучоци:

- значајноста за обезбедување на доволно финансиски средства со цел да се пружи доволен обем на здравствени услуги,
- привлекување на приватен капитал преку јавно приватните партнерства во реконструкција и изградба на болничките капацитети како и нивното опремување
- неопходноста од преземање на мерки за рационализација на сите расходи
- воведување на медицинските протоколи и

квалитативни индикатори за следење на здравствените установи,

- воведување на современи ИТ системи за унапредување на пристапот до здравствената услуга на осигурениците,
- подобро менаџирање со листите на чекање и обезбедување на нејзината транспарентност,
- имплементирање на ИСО стандардите во работењето на фондовите и здравствените установи како основ за зголемување на квалитет и отчетност.

Сите фондови се согласија дека единствено преку примена на ваквите мерки може да се обезбеди стабилност и одржливост на здравствениот систем на долг рок. Наредниот форум ќе се одржи во Бања Лука следната година, додека во меѓувреме ќе се одржат и неколку тематски средби фокусирани на најзначајните теми во регионот во рамките на кои фондовите имаат потреба да ги споделат своите знаења и искуства како што се модели на финансирање, имплементација на ДСГ системот и управување со позитивните листи на лекови.



Со почит,
ФЗОМ